

НАЦРТ

ЦРВЕНИ БРЕГОВИ АД - Неготино

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА**

Скопје, мај 2016

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-3
Финансиски извештаи	
Биланс на успех	4
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за паричните текови	7
Извештај за промените во главнината	8
Белешки кон финансиските извештаи	9-34
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Годишна сметка	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЦРВЕНИ БРЕГОВИ АД - Неготино**

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЦРВЕНИ БРЕГОВИ АД – Неготино (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2015 година, како и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЦРВЕНИ БРЕГОВИ АД - Неготино**

Основи за мислење со резерва

1. Како што е прикажано во белешката 15 кон финансиските извештаи, со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото има евидентирано земјиште и шуми во износ од 38,357 илјади МКД (2014: 38,357 илјади МКД). Друштвото нема сопственост над земјиштето и шумите со оглед дека за земјиштето во износ од 18,703 илјади МКД Друштвото има склучено договори за долгорочен закуп со државата, додека останатите 19,654 илјади МКД се шуми кои им припаѓаат на ЈП Македонски шуми. Како резултат на ова, земјиштето и шумите треба да се намалат, а акумулираната загуба треба да се зголеми за износ од 38,357 илјади МКД, соодветно.
2. Како што е прикажано во белешката 15 кон финансиските извештаи, со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото има евидентирано недвижности, постројки и опрема со сегашна вредност во износ од 13,149 илјади МКД (2014: 8,993 илјади МКД). Со оглед на фактот дека до денот на изготвување на овие финансиски извештаи, Друштвото нема извршено проценка на објективната (пазарна) вредност на истите согласно со МСС 16, ние не бевме во можност да се стекнеме со разумно уверување во однос на тоа дали законската ревалоризирана вредност ја одразува објективната вредност на недвижностите, постројките и опремата онака како што се бара согласно МСФИ.
3. Како што е објаснето и прикажано во белешките 3.11. и 16 кон финансиските извештаи, со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото има евидентирано биолошки средства (насади и стада) во нето износ од 68,014 илјади МКД (2014: 75,808 илјади МКД). Со оглед на фактот дека Друштвото ја нема утврдено веродостојно и целосно објективната вредност на овие средства како што се бара според МСС 41, ние не бевме во можност да се стекнеме со разумно уверување во однос на тоа дали сметководствената вредност ја одразува нивната објективната вредност.
4. Како што е објаснето и прикажано во белешките 3.11. и 16 кон финансиските извештаи, со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото има евидентирано биолошки средства (насади) во нето износ од 65,707 илјади МКД, додека според материјалната евиденција во книгата на основни средства истата изнесува 60,954 илјади МКД односно постои разлика во износ од 4,753 илјади МКД.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите од погоре наведените точки од 1 до 4, кои ги има и доколку ги има, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Црвени Брегови АД - Неготино заклучно со 31 декември 2015 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЦРВЕНИ БРЕГОВИ АД - Неготино**

Обрнување на внимание

Без дополнително да го квалификуваме нашето мислење, обрнуваме внимание на:

- а. белешката 15 кон финансиските извештаи, во која е наведено дека Друштвото располага со значен број на недвижности (објекти) кои се наоѓаат на различни локации при што за еден дел од нив сопственоста според имотните или поседовни листови е на Република Македонија, додека Друштвото е корисник на истите. Ваквата состојба, според Друштвото произлегува од сеуште нецелосно регулираните имотно-правни односи.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Црвени Брегови АД – Неготино за годината која завршува на 31 декември 2015 година.

Скопје, __ __ 2016 година

Овластен ревизор

Гоце Христов

Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов

Црвени Брегови АД - Неготино
БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31 декември

	<u>Белешка</u>	<u>2015 (000) МКД</u>	<u>2014 (000) МКД</u>
Приходи од продажба	8	89,226	75,266
Останати оперативни приходи	9	10,496	7,975
Промена на вредноста на биолошките средства		-	-
Промени во залихи на готови производи и производство во тек		2,286	(5,350)
Употребени сировини и материјали	10	(36,443)	(38,240)
Трошоци за вработени	11	(30,634)	(26,269)
Амортизација	15 и 16	(10,402)	(10,450)
Останати оперативни расходи	12	<u>(29,355)</u>	<u>(35,205)</u>
Оперативна добивка (загуба)		(4,826)	(32,273)
Приходи (расходи) од финансирање	13	<u>(2,454)</u>	<u>(1,802)</u>
Добивка (загуба) пред оданочување		(7,280)	(34,075)
Расход за данок од добивка	14	-	-
Нето добивка (загуба) за периодот		<u>(7,280)</u>	<u>(34,075)</u>

Одборот на Директори на Црвени брегови АД, Неготино ги одобрил овие финансиски извештаи, а во нивно име се потпишани од:

Извршен Директор
Никола Аџиев

<u>Белешка</u>	<u>2015 (000) МКД</u>	<u>2014 (000) МКД</u>
Нето добивка (загуба) за периодот	(7,280)	(34,075)
Останата сеопфатна добивка:		
Ревалоризација на НПО	-	-
Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба до нивна објективна вредност	-	-
Курсни разлики од преведување на странски валути	-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка	-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ	(7,280)	(34,075)

	Белешка	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	15	51,768	47,612
Биолошки средства	16	68,014	75,808
Вложувања расположиви за продажба	17	477	477
Вкупно нетековни средства		120,259	123,897
Тековни средства			
Залихи	18	12,457	12,552
Биолошки средства (земјоделско недовршено производство)	16	16,391	13,684
Побарувања од продажба	19	32,588	47,785
Дадени позајмици	20	20,368	18,738
Останати тековни средства и АВР	20	1,291	885
Парични средства	21	345	7,774
Вкупно тековни средства		83,440	101,418
ВКУПНО СРЕДСТВА		203,699	225,315
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Акционерски капитал	22	105,344	105,344
Резерви		227	227
Ревалоризациона резерва		605	605
Акумулирана добивка		1,878	1,878
Акумулирана загуба		(148,139)	(140,859)
Вкупно главнина		(40,085)	(32,805)
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити и позајмици	23	196,162	194,129
Вкупно нетековни обврски		196,162	194,129
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	24	32,963	45,953
Краткорочни кредити и позајмици		-	-
Тековна доспеаност на долгорочни кредити и позајмици	23	-	-
Останати тековни обврски и ПВР	25	14,659	18,038
Вкупно тековни обврски		47,622	63,991
Вкупно обврски		243,784	258,120
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		203,699	225,315

Црвени Брегови АД - Неготино
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
Добивка (Загуба) пред оданочување		(7,280)	(34,075)
Усогласување за:			
Амортизација на НПО	15	2,609	2,657
Амортизација на биолошки средства	16	7,794	7,793
Расходи (приходи) од камати, нето	13	2,454	1,802
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		5,577	(21,823)
Побарувања од продажба		15,197	3,961
Останати тековни средства и АВР		(372)	(403)
Залихи и недовршено земјоделско производство		(2,612)	4,120
Обврски од добавувачи		(12,990)	17,054
Останати тековни обврски и ПВР		(3,379)	4,309
Нето пари употребени во работењето		1,421	7,218
Платена камата		(2,493)	(1,842)
Платен данок од добивка		(34)	149
Нето парични текови од оперативни активности		(1,106)	5,525
Парични текови од вложувачки активности			
Дадени/наплатени позајмици на други, нето		(1,630)	280
Стеknати вложувања во хартии од вредност	17	-	(280)
Примени камати	13	39	40
Набавки на биолошки средства	16	-	-
Набавки на недвижности, постројки и опрема	15	(6,765)	(258)
Нето парични текови од вложувачки активности		(8,356)	(218)
Парични текови од финансиски активности			
Искористени (вратени) кредити, нето	23	2,033	1,793
Нето парични текови од финансиски активности		2,033	1,793
Нето зголемување (намалување) на парични средства		(7,429)	7,100
Парични средства на почетокот на годината	21	7,774	674
Парични средства на крајот од годината	21	345	7,774

Црвени Брегови АД - Неготино

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Обични акции		Резерви	Ревалоризациона резерва	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ				
Во (000) МКД						
Состојба на 1 јануари 2014	34,070	105,344	227	605	(104,906)	1,270
Добивка за финансиската година	-	-	-	-	-	-
Загуба за финансиската година	-	-	-	-	(34,075)	(34,075)
Распределба на добивката за резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014	34,070	105,344	227	605	(138,981)	(32,805)
Добивка за финансиската година	-	-	-	-	-	-
Загуба за финансиската година	-	-	-	-	(7,280)	(7,280)
Распределба на добивката за резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015	34,070	105,344	227	605	(146,261)	(40,085)

1. Основни податоци и дејност

1.1. Дејност

Основната дејност на акционерското друштво ЦРВЕНИ БРЕГОВИ АД - Неготино (во понатамошниот текст Друштвото) е производство и промет на земјоделски производи.

1.2. Организација и раководење

Функционално, Друштвото е организирано на следниот начин:

- РЕ Полјоделство и овоштарство,
- РЕ Лозарство,
- РЕ Механичарска работилница,
- РЕ Заеднички служби,

1.3. Вработени

Вкупниот број на вработени со 31 декември 2015 година изнесува 109 вработени (2014: 82 вработени). Структурата на вработените според сектори е како што следува:

Работна единица	Вработени 2015	Вработени 2014
РЕ Пољоделство	26	23
РЕ Лозарство и овоштарство	69	44
РЕ Механичарска работилница	7	7
РЕ Заеднички служби	7	8
Вкупно	109	82

1.4. Управување

Согласно Статутот на Друштвото, управувањето и раководењето на Друштвото се одвива преку:

- Собрание на Друштвото и
- Одбор на Директори од три члена.

1. Основни податоци (Продолжение)

1.5. Договор за долгогодишен закуп на земјиште и пасишта

Друштвото ги има склучено следните долгорочни договори:

- Договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште склучен со Република Македонија преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за користење на површина од 1845.6626 ха од 19.07.2001 година. Договорот е склучен за период од 30 години. Закупнината за земјиштето треба да почне да се плаќа по 4 години, а висина на истата изнесува: а) 100 кгр по ха пченица за ридско планинско подрачје и б) 300 кгр по ха за останато земјиште. На 16.11.2006 година склучен е Анекс бр.1 во кој се намалува површината за користење на 1712.0202 ха, додека цените се останати исти. На 06.09.2012 година е склучен Анекс бр.2 на договорот со кој е утврдена нова површина за користење од 1573ха 52ар и 98 м2 по цена од 472.059 кгр по ха. На 20.05.2013 склучен е Анекс бр.3 со кој е утврдена нова површина за користење од 1545 ха 91 ар и 34 м2 по цена од 300 кгр по ха.

Во текот на 2014 на 14.10.2014 година, склучен е уште еден Договор за закуп на земјоделско земјиште со утврдена нова површина сопственост на државата за издавање под закуп на 18 ха 26 ар и 97 м2 по цена од 6.800,00 ден по ха.

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 4 заклучно со страница 34, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2015 и 2014 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од продажба

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата.

Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.3. Приходи од субвенции (грантови)

Примените средства без надомест во форма на субвенции од државата (грантови) се признаваат како грантови во зависност од тоа дали истите се однесуваат за средства или трошоци.

Ваквите средства се признаваат како приход во рамките на периодите кои се непоходни за нивно спротиставување со поврзаните трошоци за кои тие се наменети да ги надоместат на систематска основа. Тие не се одобруваат директно на акционерскиот капитал.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.3. Приходи од субвенции (грантови) (Продолжение)

Доколку, ваквите примени средства се однесуваат на средства, вклучувајќи ги и немонетрани подршки по објективна вредност, се презентираат во билансот на состојба преку прикажување на добиениот надомест како одложен приход.

3.4. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики.

Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3.5. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2015 и 2014, се следните:

	2015	2014
1 ЕУР =	61.5947 МКД	61.4814 МКД
1 УСД =	56.3744 МКД	50.5604 МКД

3.6. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Согласно измените на даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци) и помалку искажани приходи со поврзани лица (2014: исто). Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2014: 10%).

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.6. Данок од добивка (тековен и одложен) (Продолжение)

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времни разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 14.

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до 30 дена.

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формира исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.9. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.10. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото вршело во изминатите години законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација на НПО повеќе не се евидентира.

Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2015 година во однос на 2014 година се следните:

	2015	2014	2015	2014
Недвижности	2.5-5 %	2.5-5 %	20-40 години	20-40 години
Транспортни средства	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.11. Биолошки средства

Биолошки средства се жив добиток (стадо) или растенија (насади). Биолошките средства се признаваат кога и само кога:

- Друштвото ги контролира средствата како резултат на минати настани;
- Постои веројатност дека идни економски користи поврзани со овие средства ќе претставуваат прилив во друштвото; и
- Објективната или набавната вредност на средствата може веродостојно да се измери.

Почетно, и на секој датум на билансот на состојба, биолошките средства се мерат според нивната објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба, освен кога не може веродостојно да се определи објективната вредност.

Објективната вредност на едно биолошко средства е пазарната цена за истото која постои на активен пазар. Доколку не постои активен пазар, се користат алтернативни начини за проценка на објективната вредност, како што се: (а) најскорешна цена на пазарна трансакција, (б) пазарни цени на слични средства и (в) секторски стандарди мерила како што се количини, хектари, килограми месо и сл.

Објективната вредност не може да се определи само при почетното признавање кога не се расположливи пазарно утврдени цени и вредности или алтернативните проценки на објективната вредност не се веродостојни. Во таков случај, биолошките средства се мерат според набавната вредност намалена за секоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Штом објективната вредност на такви биолошки средства ќе стане веродостојно мерлива, Друштвото треба да ги мери според објективната вредност намалена за проценетите трошоци во момент на продажба.

Во периодот кој е предмет на разгледување, Друштвото ги мери насадите според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација, додека стадото е мерено според објективна вредност.

Стапката на амортизација на насадите изнесува 7% годишно (2014: 7% годишно).

3.12. Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.13. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.14. Обврски по кредити и позајмици

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и заеми и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.15. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризационна резерва

Ревалоризационата резерва се формирала врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.10. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.16. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.17. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработетните се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националните фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.18. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.19. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат пред се од користењето на позајмици од странски субјекти, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.1. Пазарен ризик (Продолжение)

Ризик од промени на цените

Друштвото не е изложено на значаен ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба, со оглед дека истото не располага со значајни вложувања.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото има значајна концентracија на кредитен ризик со оглед дека најголем купувач е друштвото Винарија Стоби ДООЕЛ со учество од преку 50% во продажбите и побарувањата. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматни стапки, кои се однесуваат на користените кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Овој вид на ризик зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин да го намали. На датумот на билансот на состојба, Друштвото има значајни износи на користени позајмици, но истите се договорени со фиксни каматни стапки, па според тоа и не постои значајна изложеност на ваков вид на ризик од промени на каматните стапки.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2015 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, обврските кон добавувачи, обврски кон кредитори како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити и позајмици со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година е следната:

	2015	2014
Обврски по кредити и позајмици	196,162	194,129
Пари и парични еквиваленти	(345)	(7,774)
Нето обврски (пари)	195,817	186,355
Акционерски капитал	105,344	105,344
% на задолженост	185%	177%

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат пред се од користењето на позајмици од странски субјекти, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Состојбата со девизните износи средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2015 и 2014 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2015	2014	2015	2014
ЕУР	331	331	196,162	194,129
УСД	-	-	-	-
Вкупно	331	331	196,162	194,129

Друштвото претежно е изложено на ЕУР.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2015	2014	2015	2014
ЕУР	(19,657)	(19,416)	19,657	19,416
УСД	-	-	-	-
Нето Ефект	(19,657)	(19,416)	19,657	19,416

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 декември	
	2015	2014
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	6	4
- Побарувања од купувачи	32,588	47,785
- Дадени позајмици	20,368	18,738
- Останати побарувања	1,291	885
- Вложувања во хартии од вредност	477	477
	54,730	67,889
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	339	7,770
	339	7,770
	55,069	75,659
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	32,963	45,953
- Обврски по основ на позајмици	-	-
- Останати тековни обврски	14,659	18,038
	47,622	63,991
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Обврски по основ на кредити од банки	-	-
	-	-
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Обврски по основ на позајмици	196,162	194,129
	196,162	194,129
	243,784	258,120

Со оглед дека Друштвото нема изложеност на варијабилни каматни стапки не е презентирана сензитивна анализа на ефектите од нивното движење.

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2015 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	345	-	-	-	345
Купувачи	32,588	-	-	-	32,588
Вложувања	-	-	477	-	477
Дадени позајмици	20,368	-	-	-	20,368
Останати побарув.	1,291	-	-	-	1,291
	54,592	-	477	-	55,069
Добавувачи	32,963	-	-	-	32,963
Кредити и позајм.	-	-	-	196,162	196,162
Останати обврски	14,659	-	-	-	14,659
	47,622	-	-	196,162	243,784

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2014 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	7,774	-	-	-	7,774
Купувачи	47,785	-	-	-	47,785
Вложувања	-	-	477	-	477
Дадени позајмици	-	18,738	-	-	18,738
Останати побарув.	885	-	-	-	885
	56,444	18,738	477	-	75,659
Добавувачи	45,953	-	-	-	45,953
Кредити и позајм.	-	-	-	194,129	194,129
Останати обврски	13,706	-	4,332	-	18,038
	59,659	-	4,332	194,129	258,120

7. Сегментно известување

Со оглед на својата големина и активности, Друштвото не врши сегментно презентирање на своето работење.

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
а) Анализа по пазари		
Приходи од продажба на производи на домашен пазар	87,334	74,114
Приходи од продажба на стоки на домашен пазар	1,892	1,152
Вкупно приходи од продажба	89,226	75,266
б) Анализа по производи		
Приходи од житарици (пољоделство)	15,958	23,134
Приходи од лозарство	51,665	38,866
Приходи од овоштарство	19,706	11,043
Приходи од продажба во стоки во транзит и други услуги	1,892	2,211
Приходи од услуги	5	12
Вкупно приходи од продажба	89,226	75,266

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
Приходи од продажба на материјали и резервни делови	144	149
Приходи од субвенции од државата	9,294	6,175
Приходи од кирии	345	345
Приходи од отпис на обврски	99	111
Приходи од продажба на основни средства	308	-
Останати	306	1,195
Вкупно останати оперативни приходи	10,496	7,975

10. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
Потрошени сировини и материјали	30,277	30,817
Потрошена енергија	5,334	6,784
Потрошени резервни делови	832	639
Вкупно употребени сировини и материјали	36,443	38,240

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
Бруто плати на вработени	28,785	24,123
Дневници за службени патувања и патни трошоци	1,214	1,284
Надомест на трошоците на вработените	452	126
Регрес	183	736
Вкупно трошоци за вработени	30,634	26,269

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
Трошоци за повремено ангажирани работници	8,251	12,787
Отпис на ситен инвентар	528	607
Транспортни трошоци	3,283	3,438
Услуги од други друштва	5,781	5,603
Наемнина на земјиште и опрема	7,041	7,012
Набавна вредност на продадени стоки и материјали	1,984	2,311
Останато	2,487	3,447
Вкупно останати оперативни расходи	29,355	35,205

13. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
Расходи за камати од кредити	(2,493)	(1,842)
Приходи (расходи) по основ на камати	39	40
Приходи (расходи) од курсни разлики	-	-
Вкупно нето приходи (расходи) од финансирање	(2,454)	(1,802)

14. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2015 (000)МКД	2014 (000)МКД
Тековен данок од добивка	-	-
Вкупно	-	-
Усогласување на законска со ефективна даночна стапка:		
Добивка/ (загуба) за годината	(7,280)	(34,075)
Ослободување на добивката пред оданочување	-	-
Непризнаени расходи:		
Репрезентација (90%)	530	464
Казни и пенали	15	762
Надместоци за службени патувања	-	-
Други надоместоци	60	89
Ненаплатени побарувања од заем	1,645	18,738
Траен отпис на ненаплатени побарувања	-	72
Други усогласувања	88	31
Даночна основа	2,338	20,156
Пресметан данок од добивка по 10%	234	2,016
Други ослободувања	-	-
Данок од добивка	234	2,016
Добивка (загуба) пред оданочување	(7,280)	(34,075)
Ефективна даночна стапка	0.00%	0.00%

15. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Промени во текот на 2015 година:

	Земјиште и шуми (000) МКД	Градежни објекти (000) МКД	Опрема и друго (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари	38,619	21,616	56,600	-	116,835
Директни зголемувања	-	-	-	6,765	6,765
Пренос од инвестиции во тек	-	-	6,765	(6,765)	-
Расходи и продажби	-	-	(4,587)	-	(4,587)
Состојба на 31 декември	38,619	21,616	58,778	-	119,013
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари	-	18,438	50,785	-	69,223
Амортизација за годината	-	182	2,427	-	2,609
Расходи и продажби	-	-	(4,587)	-	(4,587)
Состојба на 31 декември	-	18,620	48,625	-	67,245
Сегашна вредност на:					
31.12.2015 година	38,619	2,996	10,153	-	51,768
31.12.2014 година	38,619	3,178	5,815	-	47,612

Сите недвижности со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите активности.

Друштвото нема сопственост над земјиштето кое е евидентирано во сметководствената евиденција во износ од 38,357 илјади МКД (2013: 38,357 илјади МКД), со исклучок на стекнатото земјиште во 2008 година во износ од 262 илјади МКД. Од овој износ, 18,703 илјади МКД се земјиште за кое Друштвото има склучено договори за долгорочен закуп со државата, додека останатите 19,654 илјади МКД се шуми над кои Друштвото исто така нема сопственост и истите се на ЈП Македонски шуми.

Друштвото располага со значен број на недвижности (објекти) кои се наоѓаат на различни локации со сегашна сметководствена вредност од 2,996 илјади МКД. За еден дел од овие средства, Друштвото поседува документи за сопственост на истите, додека за друг дел сопственоста според имотните или поседовни листови е на Република Македонија, додека Друштвото е корисник на истите. Ваквата состојба произлегува од сеуште нецелосно регулираните имотно-правни односи.

Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото не поседува недвижности, постројки и опрема кои се дадени под хипотека за обезбедување на обврски.

16. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

	Земјоделско производство (000) МКД	Насади (000) МКД	Стадо (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност				
Состојба на 1 јануари	13,684	148,396	2,307	164,387
Набавки/сеидби	108,359	-	-	108,359
Ожнеани земјоделски производи пренесени на залиха во текот на годината	(105,652)	-	-	(105,652)
Расход	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	16,391	148,396	2,307	167,094
Акумулирана амортизација				
Состојба на 1 јануари	-	74,895	-	74,895
Амортизација за годината	-	7,794	-	7,794
Расход	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	82,689	-	82,689
Сегашна вредност на:				
31.12.2015 година	16,391	65,707	2,307	84,405
31.12.2014 година	13,684	73,501	2,307	89,492
Тековни	16,391	-	-	16,391
Нетековни	-	65,707	2,307	68,014

Насадите со сегашна вредност во износ од 65,707 илјади МКД во целост се состојат од лозови и овошни насади од кои што се добиваат земјоделски производи кои се предмет на понатамошна продажба.

Стадото во износ од 2,307 илјади МКД во целост се состои од жив добиток (1,260 овци и 65 овни) кои се дадени под наем на Вардар АД Градско и од истите се остваруваат приходи од наемнини.

Друштвото нема дадено биолошки средства под хипотека или залог за обезбедување на обврски спрема трети лица.

Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото има засеано земјоделски култури во вредност од 16,391 илјади МКД, кои што всушност претставуваат вложувања на Друштвото во есенската сеидба од 2015 година. Во текот на 2015 година, Друштвото има добиено земјоделски производи во вредност од 105,652 илјади МКД.

Друштвото е континуирано изложено на ризици кои се поврзани со земјоделското производство.

17. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
<i>Вложување во:</i>		
Акции издадени од Пепелиште АД	146	146
Државни обврзници за денационализација РМ12	331	331
Вкупно вложувања	477	477

18. ЗАЛИХИ

	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
Материјали	5,252	5,987
Резервни делови	599	670
Ситен инвентар и амбалажа	3,355	2,823
Ситен инвентар во употреба	3,223	2,623
Готови производи	28	449
Вкупно залихи	12,457	12,552

19. ПОБАРУВАЊА ОД ПРОДАЖБА

	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
Купувачи во земјата	32,588	47,785
Купувачи во странство	-	-
	32,588	47,785
Минус: Исправка на вредноста на побарувања	-	-
Вкупно побарувања од продажба	32,588	47,785

20. ДАДЕНИ ЗАЕМИ И ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АВР

	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
Дадени заеми	20,368	18,738
Побарувања за ДДВ	1,248	849
Побарувања од вработените	9	36
Побарувања за данок од добивка	34	-
Вкупно останати тековни средства и АВР	21,659	19,623

Дадени заеми во износ од 20,368 илјади МКД (2014: 18,738 илјади МКД) вклучуваат одобрени безкаматни позајмици на друштвото Винарија Стоби ДООЕЛ со рок на враќање до 31.12.2014 година во износ од 18,723 илјади МКД и позајмица на Перминдекс ДООЕЛ во износ од 1,645 илјади МКД со рок на враќање до декември 2015 година. Позајмиците не се обезбедени.

21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
Денарски сметки кај комерцијални банки	339	7,770
Денарска благајна	6	4
Вкупно парични средства	345	7,774

22. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2015 Бр. на акции	2014 Бр. на акции	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
Обични акции	34,070	34,070	105,344	105,344
Приоритетни акции	-	-	-	-
Вкупно	34,070	34,070	105,344	105,344

Номиналната вредност на една акција изнесува 100 ДЕМ.

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на ден 31 декември 2015 година според евиденцијата на ЦДХВ е како што следува:

Акционери:	31 декември 2015 година	
	Број на акции	% на Учество
Репро Оне Лимитед од Британски Девствени Острови	23,082	67.75%
Министерство за финансии на РМ	8,907	26.14%
Останати помали акционери со под 5% од акциите	2,081	6.11%
Вкупно	34,070	100%

Дел од акциите на Министерството за финансии во број од 7,138 акции се акции за кои се води судски спор и која постапка е сеуште во тек (белешка 26в).

Друштвото нема објавено дивиденди за 2015 година (2014: нема).

23. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

		2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
Позајмици од:			
Репро Оне Лимитед	(а)	88,276	87,399
Репро Оне Лимитед	(б)	48,778	48,293
Репро Оне Лимитед	(в)	44,939	44,492
Репро Оне Лимитед	(г)	8,634	8,464
Репро Оне Лимитед	(д)	3,486	3,451
Репро Оне Лимитед	(ф)	2,049	2,030
Вкупно долгорочни кредити		196,162	194,129
Минус: тековна доспеаност на долгорочни кредити		-	-
Нето долгорочни кредити		196,162	194,129

(а) Договор за заем број 03-13 од 03.01.2008 година Анекси бр.1 до 7 во периодот од 2009 до 2015 година. Салдото на заемот на 31 декември 2015 изнесува 1,438,143 Евра со рок на отплата 3 години, еднократно на 30.01.2019 година и каматна стапка од 1% годишно.

(б) Договор за заем број 03-192 од 09.11.2007 година и Анекси бр.1 до 8 во периодот од 2009 до 2015 година. Салдото на заемот на 31 декември 2015 изнесува 796,499 Евра, со рок на отплата 3 години, еднократно на 10.01.2019 година и каматна стапка од 1% годишно.

(в) Договор за заем број 03-97 од 12.06.2008 година и Анекси бр.1 до 8 во периодот од 2009 до 2015 година. Салдото на заемот на 31 декември 2015 изнесува 734,164 Евра, со рок на отплата 3 години, еднократно на 10.01.2019 година и каматна стапка од 1% годишно.

(г) Договор за заем број 03-118 од 15.03.2010 година и Анекси бр.1 до 5 во периодот од 2011 до 2015 година. Салдото на заемот на 31 декември 2015 изнесува 140,482 Евра, со рок на отплата 2 години, еднократно на 10.11.2017 година и каматна стапка од 1% годишно.

(д) Договор за заем број 03-121 од 25.03.2011 година и Анекси бр.1 до 4 во периодот од 2012 до 2015 година. Салдото на заемот на 31 декември 2015 изнесува 56,667 Евра, со рок на отплата 2 години, еднократно на 07.04.2017 година и каматна стапка од 1% годишно.

(ф) Договор за заем број 03-121 од 25.03.2011 година и Анекси бр.1 до 4 во периодот од 2012 до 2015 година. Салдото на заемот на 31 декември 2015 изнесува 33,330 Евра, со рок на отплата 2 години, еднократно на 17.10.2017 година и каматна стапка од 1% годишно.

По горенаведените договори за заеми Друштвото нема дадено обезбедување.

23. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

Доспевањето на долгорочните кредити е како што следува:

	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
Во рок од една година	-	-
Во рок над една до пет години	196,162	194,129
Над 5 години	-	-
	196,162	194,129

24. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
Обврски спрема добавувачи во земјата	32,896	45,920
Обврски спрема добавувачи во странство	67	33
Вкупно обврски спрема добавувачи	32,963	45,953

25. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	2015 (000) МКД	2014 (000) МКД
Обврски спрема вработените за нето плати	1,470	2,315
Обврски за персонален данок од плати	84	130
Обврски за придонеси од плати	580	922
Обврски за камати по кредити	1,737	3,436
Обврски за концесија на земјиште	9,985	10,827
Обврска за исплати на лица по други основи	565	298
Останато	238	110
Вкупно останати тековни обврски и ПВР	14,659	18,038

26. НЕИЗВЕСНОСТИ

а) Дадени хипотеки на својот имот

Друштвото нема дадено хипотеки на својот имот како обезбедување на плаќање спрема банки и други друштва.

б) Судски спорови во корист на Друштвото

Друштвото се јавува како тужител во неколку судски постапки кои произлегуваат од редовното работење на Друштвото. Вкупниот износ на вакви тужби во корист на Друштвото на 31 декември 2015 година изнесува 1,718 илјади МКД (2014: 2,779 илјади МКД).

в) Судски спорови против Друштвото

Друштвото се јавува како тужена странка во неколку судски спорови, од кои најзначаен е судскиот спор со Министерството за финансии (поранешна Агенција за управување со средства и АСБ) кој спор се однесува на поранешни побарувања на државата од Друштвото кои во фазата на трансформација се претворени во акции, од кои дел се привремени со ограничено право на глас до решавање на спорот.

Во текот на 2014 година донесена е одлука од Основен суд Велес со која се утврдува побарување на тужителот спрема тужениот Црвени Брегови во износ од 39,521 илјади МКД, и се задолжува тужениот Црвени Брегови да го третира долгот согласно Планот за трансформација на начин што 7,138 резервирани привремени акции ќе се претворат во обични акции со право на глас на име на тужителот- Министерство за финансии. Апелациониот суд ја потврдил оваа пресуда, а во име на Црвени Брегови поднесена е ревизија против пресудата на Апелациониот Суд.

Менаџментот на Друштвото, преку своите правни застапници смета дека не постои можност за значајни одливи на средства во иднина од овие судски спорови.

27. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	31 декември 2015 година	
	Побарувања	Обврски
Побарувања и обврски од:		
Репро Оне Лимитед	-	196,162
Вардар 03 АД - Градско	1,756	-
Винарија Стоби ДООЕЛ	48,327	-
Перминдекс ДООЕЛ	1,668	-
Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти	51,751	196,162

Друштвото Репро Оне Лимитед е доминантен сопственик на Друштвото. Останати друштва се друштва кои се контролирани од доминантниот сопственик на Друштвото и по тој основ се поврзани субјекти.

Обврските спрема Друштвото Репро Оне Лимитед во износ од 196,162 илјади МКД потекнуваат од земени долгорочни позајмици.

Побарувањата од друштвото Вардар 03 АД - Градско произлегуваат од побарувања од продажба во износ од 1,756 илјади МКД. Побарувањата од Винарија Стоби ДООЕЛ во вкупен износ од 48,327 илјади МКД вклучуваат побарувања од продажба во износ од 29,604 илјади МКД, како и дадени позајмици во износ од 18,723 илјади МКД. Побарувањата од Перминдекс ДООЕЛ во најголем дел произлегуваат од дадени позајмици во износ од 1,645 илјади МКД.

28. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

По датумот на составување на билансот на состојба не се случиле настани од материјално значење, кои би требало да се прикажат во финансиските извештаи.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 14 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Годишна сметка за 2015 година

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за сеопфатна добивка

Годишен извештај за 2015 година